



КОНКУРС

за упис на I (прв) циклус академски и стручни студии

академска година
2022 / 2023

Се врши упис на вкупно 860 / осумстотини - и - шеесет / студенти во академската 2022 / 2023 година на факултетите во состав на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Скопје, на следните студиски програми:



ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студ.програми - академски/стручни студии

СТОМАТОЛОГИЈА
I и II циклус инт.академски студии на Македонски јазик

220

СТОМАТОЛОГИЈА
I и II циклус инт.академски студии на Англиски јазик

220

ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ
стручни студии

80

слободни места за упис

Времетраење

Стоматологија 5 год. ЗООЕКТС II Заб.техничари 3 год. 180ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

2.500€
Стоматологија

Странски студенти

1.250€
Заб.техничари

5.000€
Стоматологија

2.500€
Заб.техничари



ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

20

МАРКЕТИНГ

30

ФИНАНСИ

30

слободни места за упис

Времетраење

4 год. 240ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

СОФТВЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

80

слободни места за упис

Времетраење

4 год. 240ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



УСЛОВИ ЗА УПИС

На прв циклус академски / стручни студии во академската 2022 / 2023 година може да се запишат:
- Лица со завршено 4-годишно средно образование кои положиле државна матура или меѓународна матура;

- Лица кои завршиле четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура и лица кои завршиле 4-год. средно образование во учебната 2019/2020 година (*ослободени од обврската за полагање државна матура);

- Лица кои завршиле високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи, како и кандидатите кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;

- Лица кои имаат активен статус на студент, со премин од друга високообразовна установа;

- Лица кои завршиле средно образование во странство;

- Лица странски државјани, под исти услови;

Кандидатите се запишуваат како редовни / вонредни студенти со самофинансирање на студентите, освен на Факултетот за стоматологија - само редовни.



ПОСТАПКА ЗА УПИС

Кандидатите ги доставуваат документите за упис во студентска служба на ЕУ, секој работен ден од понеделник до петок од 08:00 до 18:00 часот, во просториите на Европски Универзитет на бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје, како и на е-mail адресата apliciraj@eu.edu.mk.

По секој завршен уписан рок, Конкурсна комисија врши рангирање на кандидатите и објавува прелиминарна листа на која кандидатите можат да поднесат приговор до Ректорската управа. 24 часа по објавувањето на прелиминарната ранг листа, се одлучува по евентуално вложените приговори и се објавува конечна ранг листа.

Со пријавените кандидати ќе се спроведе интервју на следните датуми: 01.07.2022 (I уписан рок), 01.09.2022 (II уписан рок) и 03.10.2022 (III уписан рок), во 12:00 часот.

Кандидатите при запишувањето склучуваат Претдоговор за студирање, со истовремена уплата на депозит. Годишната школарина се исплаќа на рати.

Во школарината се вклучуваат следните трошоци: Индекс и Студентска легитимација, студентска организација, осигурување.



ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

КРИМИНАЛИСТИКА

100

слободни места за упис

Времетраење

4 год. 240ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

АРТ И ДИЗАЈН

80

слободни места за упис

Времетраење

4 год. 240ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

- ✓ Диплома за завршено 4-годишно средно образование (за заврш.сред.образование во странство + Решение за нострификација);
- ✓ Свидетелства за сите 4 год. од средното образование;
- Диплома за положена државна/меѓународна матура (*не е потребно за лицата кои завршиле 4-год. средно образ. пред воведувањето на државна матура и за кандидатите кои завршиле средно образование во учебната 2019/20 година);
- ✓ Уверение за државјанство + 4 фотографии (3.5x4.5 cm); ✓ Извод од матична книга на родените;
- ✓ Доказ за познавање англиски јазик (*за настава на англ.јазик, ниво Б1);
- ✓ Лекарско уверение (*само при упис на Факултетот за детективи и криминалистика);
- ✓ Потврда за работен однос (*за вонредни студенти);
- ✓ Студентите кои вршат трансфер доставуваат Уверение за положени испити и фотокопија од Индекс со последен заверен семестар како активен студент;



НОСТРИФИКАЦИЈА	ВИЗА / ПРЕСТОЈ
Оригинална диплома за завршено средно образование и легализирана копија	Пополнет формулар за ВИЗА/Престој
Оригинални свидетелства за сите 4 години (пред завршување) средно образование и легализирани копии	Доказ за сместување (резервација на Хотел/Хостел, Договор за закуп на стан);
Оригинален Извод од книга на родени (Сертификат за раѓање) и легализирана копија	Доказ дека не се води кривична постапка, легализиран;
Оригинално Уверение за државјанство и легализирана копија, или легализирана копија од Пасош	Доказ дека не се води кривична постапка, легализиран;
Пасош	Доказ дека не се води кривична постапка, легализиран;
Пасош со финансиска гаранција од родител/старател (зав.на Нотар) со извод од сметка во банка во прилог, како доказ за доволно средства за студирање и престој	Доказ дека не се води кривична постапка, легализиран;
Здравствено осигурување	Доказ дека не се води кривична постапка, легализиран;
	Уверение за здравствена состојба (РИБ и Келатит Ц)



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

Задолжителен превод на документите на македонски јазик од овластен судски преведувач и заверка на Нотар. За асистенција во постапката за нострификација/Виза/престој од страна на Универзитетот, потребно е Полномошно (зав.на Нотар). До Универзитетот се доставуваат документите од точка 1 (*во фотокопија доколку претходно се поднесени до МОН) + доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата на ниво Б1 (*во оригинал). Нострификација на дипломата за средно образование/доказ за поведена постапка пред МОН, е задолжително. Во случај кандидатот да не го познава јазикот, или недоволно го познава (*се утврдува преку контролен тест), истиот ќе посетува подготовителна настава за изучување на јазик во траење од 1/една/ академска година. Повеќе информации на веб-стратата: www.eu.edu.mk.



ЈАЗИК НА НАСТАВАТА

Наставата по сите студиски програми се изведува на Македонски и Англиски јазик. Настава на Англиски јазик ќе се реализира доколку е формирана група од најмалку 15 студенти на секој факултет поединечно.



УПИСНИ РОКОВИ

Прв уписан рок : 01.03.2022 – 30.06.2022
Втор уписан рок : 01.07.2022 – 31.08.2022
Трет уписан рок : 01.09.2022 – 30.09.2022

